

<b>Предмет</b>	УЛТРАЗВУЧНА ТЕХНИКА								
<b>Студиска програма</b>	Тригодишни стручни студии за дипломиран радиолошки технolog								
<b>Код</b>	CPT-323								
<b>Студиска година</b>	Трета								
<b>Семестар</b>	Шести								
<b>Вкупно часови</b>	45								
<b>Кредити</b>	4								
<b>Вид на предмет</b>	Задолжителен								
<b>Предуслови</b>	Исполнет услов за запишување во трета година								
<b>Изведува</b>	Катедра по радиологија								
<b>Одговорен наставник</b>	ПРОФ. д-р Надица Митреска								
<b>Адреса:</b>	Институт за радиологија, Медицински факултет, Водњанска 17, 1000, Скопје Тел. +389 2 3155069, e-mail:nmitreska@medf.ukim.edu.mk								
<b>Клучни зборови</b>	Студии за радиолошки технолози, професионални предмети, ултразвук								
<b>Учебни цели</b>	Студентите да се запознаат со основните начела на ултрасонографската техника на преглед и принципи на работа на апаратот								
<b>Кратка содржина</b>	<p><b>Теоретска настава (15 час):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Што е ултразвук и принципи на ултразвучна техника и техника на испитување со топографска и ехографска анатомија,</li> <li>Техника на преглед на црн дроб и жолчни патишта, на панкреас и слезенка, на бубрези и надбubreжни ложи, на мочен меур и простата, скротум со тестиси, дојка и тиреоида.</li> </ul> <p><b>Практична настава (30 час)</b></p> <p>Практично вежбање на теоретските знаења</p>								
<b>Организација</b>	Теоретска настава: 15 часа Практична настава: 30 часа								
<b>Методи на учење</b>	Семинари								
<b>Предвидени учебни резултати</b>	<p><b>Знаење и разбирање:</b></p> <p>Студентот ќе се стекне со основни познавања за особините на лековите и контрастните средства, нивно користење во диагностички и/или терапевтски цели, евентуалните несаканите дејствија и интеракции.</p> <p><b>Клучни вештини:</b></p> <p>Студентот ќе може да ги аплицира своите знаења во практиката.</p>								
<b>Специфични препораки за наставата</b>	<p>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидените активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.</p> <p><b>Бодирање на активностите на студентот:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид на активност</th> <th>Бодови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Семинари*</td> <td>25-50</td> </tr> <tr> <td>Континуирана проверка</td> <td>35-50</td> </tr> <tr> <td>Вкупно:</td> <td>60-100</td> </tr> </tbody> </table>	Вид на активност	Бодови	Семинари*	25-50	Континуирана проверка	35-50	Вкупно:	60-100
Вид на активност	Бодови								
Семинари*	25-50								
Континуирана проверка	35-50								
Вкупно:	60-100								

	<p>* присуство на семинарите:</p> <p>51% - 60% - 1 бод;</p> <p>61% - 70% - 2 бода;</p> <p>71% - 80% - 3 бода;</p> <p>81% - 90% - 4 бода;</p> <p>91% - 100% - 5 бода.</p> <p>* активност на семинарите: 24-45 бода</p>
Проверка на знаења	<p><b>Условувачки критериуми:</b> Студентот е потребно редовно да ги посетува семинарите за да пристапи на континуираната проверка. Проверката е писмена. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ја и континуираната проверка. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираната проверка, во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.</p> <p><b>Комплетен завршен испит:</b> Испитот е писмен. Се состои од континуираната проверка на којашто студентот не освоил бодови.</p>
Учебни помагала	<p><b>Основни:</b> Авторизирани предавања</p>